



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 7 јули 1967
Скопје
Број 25 Год. XXIII

Претплатата за 1967 год. изнесува 45 (4.500) дин. Овој број чини 0,80 (80) дин. Жиро сметка бр. 401-1-16.

232.

Врз основа на член 162 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за придонесите и даноците на граѓаните,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 13 јуни 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 13 јуни 1967 година.

У. бр. 34/67

13 јуни 1967 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ

Член 1

Во Законот за придонесите и даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 5/65 и 5/67) во член 75 по став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„Општината може да воведува самопридонес за изградба на комунални, образовни, културни, здравствени и социјални објекти за целата општина или за подрачје на повеќе месни заедници, ако објектот за кој се воведува самопридонесот е од непосреден интерес на граѓаните од тоа подрачје“.

Член 2

Член 128 се менува и гласи:

Извршителот може да отвори затворени простори и предмети и да изврши претрес во нив ако е тоа потребно за извршувањето за присилната наплата во случај кога обврзникот или полнолетен член на неговото домаќинство одбие да ги отвори.

Ако постои основано сомневање дека движни предмети што не се изземени од попис се скриени кај обврзникот или кај друго лице, извршителот ќе ги покани да ги предадат. На обврзникот што не ќе постапи според поканата може да се изврши личен претрес.

Претрес на женски лица може да изврши само полнолетно женско лице, во прв ред работник на општината, ако такви нема претресот ќе го изврши и секое друго женско лице што ќе го повика извршителот.

Дејствијата од претходните ставови можат да се преземат само врз основа на посебно решение што претходно го донесува надлежниот орган на општинското собрание и во присуство на двајца полнолетни сведоци.

Ако се постапи според претходните ставови, тоа ќе се констатира во записникот за попис.

Член 3

Член 129 се брише.

Член 4

Член 34 се брише од Законот за изменување и дополнување на Законот за придонесите и даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 5/67).

Член 5

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на СРМ да утврди пречистен текст на Законот за придонесите и даноците на граѓаните, како и да изврши усогласување на редоследот на членовите и изразите употребени во законот.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

233.

Врз основа на член 162 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗАПОСЛУВАЊЕТО

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за организација и финансирање на запослувањето,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седница на Републичкиот собор одржана на 13 јуни 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 13 јуни 1967 година.

У. бр. 33/67

13 јуни 1967 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И ФИНАНСИ- РАЊЕ НА ЗАПОСЛУВАЊЕТО

Член 1

Во Законот за организација и финансирање на запослувањето („Службен весник на СРМ“ бр. 35/65 и 22/66) во член 4 се брише точката г).

Во истиот член се додава став 2 кој гласи:

„Ако за подрачје на една општина не се исполнети условите за основање заедница, а општинското собрание не може да се спогоди со друго општинско собрание за основање на заедничка општинска заедница, општинска заедница ќе основа Собранието на Социјалистичка Република Македонија“.

Член 2

Член 6 се менува и гласи:

„Собранието на општинската заедница го сочинуваат претставници на работните и други организации по еден претставник на општинскиот односно градскиот совет на синдикатите на општинскиот одбор на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ, на општинскиот комитет на Сојузот на младината на Македонија, на Конференцијата на општествената активност на жените и три претставника на општинското собрание, како и претставник на работната заедница на општинскиот завод за запослување на работници.

Ако општинската заедница е основана за повеќе општини, во собранието на општинската заедница секое општинско собрание именува еден до три свои претставника, а општествено-политичките организации од претходниот став определуваат еден до три заеднички претставника. Со спогодбата за формирање на заедницата од член 4 од Законот се определува бројот на претставниците на општинските собранија и бројот на претставниците на општествено-политичките организации од одделни општини, така што нивниот број да не биде поголем од една третина од вкупниот број членови на собранието на општинската заедница.

Работните и други организации избираат по еден претставник на секои 500 запослени, а работните организации со помалку од 500 запослени избираат заеднички претставник.

Општинското собрание што ја донело одлуката за образување на заедница определува кои работни и други организации ќе избираат заеднички претставник“.

Член 3

Член 7 се менува и гласи:

„Собранието на Републичката заедница го сочинуваат по еден претставник од собранијата на општинските заедници на чие подрачје има до 15.000 запослени, а на секои други 15.000 запослени уште по еден претставник, по еден претставник од Стопанската комора на Македонија, Републичкиот совет на синдикатите за Македонија, Сојузот на младината на Македонија, Конференцијата за општествена активност на жените на Македонија и Републичката секција на Југословенското здружение за професионална ориентација и три претставника од републичките органи на управата“.

Член 4

Во член 8 став 1 и 2 се менуваат и гласат:

„Претставниците на работните и другите организации за собранието на општинската заедница ги избира работничкиот совет односно соодветниот орган на управувањето на тие организации.

Изборот на заедничкиот претставник на работните и другите организации се врши на заеднички состанок на претставниците на работничките совети односно соодветните органи на управување на тие организации.

Претставниците на собранијата на општинските заедници во Собранието на Републичката заедница ги избираат тие собранија од редот на своите членови. Претставниците на републичките органи на управата ги именува Извршниот совет“.

Член 5

По член 8 се додава член 8а кој гласи:

„Директорот на општинскиот односно Републичкиот завод за запослување има право и должност да учествува во работата на седниците на собранието на заедницата и неговиот извршен одбор, но без право на одлучување“.

Член 6

Мандатот на постојните членови на собранијата на општинските заедници и на Собранието на Републичката заедница им престанува на 30 септември 1967 година, до кога ќе се изврши избор на нови членови на собранијата на заедниците според одредбите на овој закон.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

234.

Врз основа на член 162 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОДИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за води,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 13 јуни 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 13 јуни 1967 година.

У. бр. 32/67

13 јуни 1967 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОДИ

Член 1

Во Законот за води („Службен весник на СРМ“ бр. 28/65) член 5 се менува и гласи:

„Водостопанска основа за водните подрачја утврдени со овој закон донесува Собранието на Социјалистичка Република Македонија“.

Член 2

Член 6 се менува и гласи:

„Нацртот на водостопанската основа со документацијата се става на јавен увид најмалку два месеца. За тоа се известува јавноста со оглас во „Службениот весник на СРМ“. Огласот може да се даде и во дневниот печат и на огласните табли на собранијата на општината.

Нацртот на водостопанската основа се доставува на мислење на собранијата на општините, на водостопанските организации и на другите заинтересирани организации и органи.

Заинтересираните организации, органи и граѓани можат на нацртот на водостопанската основа да стават забелешки и предлози најдоцна петнаесет дена по истекот на рокот од став 1 на овој член.

Забелешките и предлозите што не се усвоени се прилагаат кон предлогот на водостопанска основа со мислење од предлагачот“.

Член 3

Член 7 се брише.

Член 4

Во член 22 се додава став 3 кој гласи:

„Доколку собранијата на општините не се спогодат за основање на водостопанска организација во рок од два месеца од престанокот на водостопанската организација на соодветното водно подрачје, водостопанска организација основа Собранието на Социјалистичка Република Македонија“.

Член 5

Во став 1 на член 25 се бришат зборовите „правилникот за височината и начинот за пресметувањето на надоместокот за користење на водостопанските објекти и постројки“.

Член 6

Член 31 се менува и гласи:

„Надоместок за наводнување на земјиште плаќаат сите сопственици на земјиштето односно сите корисници на земјиштето за кои водостопанската организација обезбедила доведување на вода за наводнување според годишниот план за користење на мелиоративниот систем односно водостопанските објекти и постројки“.

Член 7

Член 33 се менува и гласи:

„Водостопанската организација со посебен акт ја определува висината на надоместокот според трошоците за користење на мелиоративниот систем односно водостопанските објекти и постројки или сразмерно користи што ја имаат корисниците од тие системи односно објекти и постројки.

Трошоците за одржување и користење на објектите од претходниот став се искажуваат заедно со површините, културите, количините на вода и времето на користење на објектите во годишниот план.

Во годишниот план се искажуваат површините и културите, количините на вода и времето на користењето на системот односно објектите и постројките како и трошоците за одржување и користење на мелиоративниот систем односно објектите и постројките“.

Член 8

По член 33 се додава нов член 33а, кој гласи:

„За пропишување на мерките за непосредна општествена контрола на цените за користењето на водостопанските објекти и постројки е надлежна општината.

Мерките од претходниот став општинското собрание ги пропишува по претходно мислење од заинтересираните собранија на општините, кога водното подрачје се протега на повеќе општини“.

Член 9

Во член 42 наместо „1967“ се става „1968“.

Член 10

По член 43 се додава нов член 43а, кој гласи:

„За водните подрачја за кои не се основани водостопански организации во смисла на овој закон во рок од два месеца од неговото влегување на сила, таква организација ќе основа Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Постојните водостопански организации на подрачјата од претходниот став се должни да ја сообразат својата организација и работење со одредбите на овој закон во рок од два месеца од неговото влегување во сила.

На организацијата што не ќе постапи според претходниот став, надлежниот орган на управата на општинското собрание со решение ќе ѝ го забрани вршењето на водостопанска дејност“.

Член 11

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

235.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОКРИВАЊЕ ВИШКОТ НА РАСХОДИТЕ НАД ПРИХОДИТЕ ВО ФОНДОВИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1966 ГОДИНА

Се прогласува Законот за покривање на вишокот на расходите над приходите во фондовите на здравственото осигурување за 1966 година,

што Собранието го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 13 јуни 1967 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор одржана на 28 јуни 1967 година.

У. бр. 35

29 јуни 1967 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПОКРИВАЊЕ ВИШКОТ НА РАСХОДИТЕ НАД ПРИХОДИТЕ ВО ФОНДОВИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1966 ГОДИНА

Член 1

Согласно член 5 став 1 од Законот за покривање вишокот на расходите над приходите на фондовите на социјалното осигурување за 1966 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 52/66 и 12/67) вишокот на расходите над приходите на фондовите за здравствено осигурување, утврден со завршните сметки за 1966 година, ќе се покрие само со средства од вонредниот придонес определен според член 84 до 87 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66 и 12/67).

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

236.

Врз основа на член 123 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 13 јуни 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 13 јуни 1967 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ЗА 1966 ГОДИНА

1. Се усвојува завршната сметка на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството за 1966 година и тоа:

- | | |
|---|--------------------|
| а) вкупни средства | 2.273.710.037 дин. |
| б) непосредни расходи и употреба на средствата | 2.270.768.235. „ |
| в) непотрошени средства на 31. XII. 1966 година | 2.941.802 „ |

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 92

14 јуни 1967 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

237.

Врз основа на член 129 и 129а од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 13 јуни 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 13 јуни 1967 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ ЗАЕДНИЧКА КОМИСИЈА НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР И НА СТОПАНСКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИСПИТУВАЊЕ СОСТОЈБАТА И ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ЗАВОДИТЕ ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ И НА ЗАЕДНИЦИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗАПОСЛУВАЊЕТО

1) За испитување на состојбата и организацијата на заводите за запослување и на заедниците за финансирање на запослувањето се образува заедничка комисија на Републичкиот собор и Стопанскиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

2) Комисијата има задача да ја испита организацијата, состојбата и работата на заводите за запослување и на заедниците за финансирање на запослувањето и на соборите да им поднесе извештај со предлог на мерки.

3) Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 01-90/67

13 јуни 1967 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

238.

Врз основа на член 78 став 2 и член 112 став 1 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, по предлог од Комисијата за прашања на изборите и именувањата,

Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 13 јуни 1967 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО

1) Се разрешуваат од должноста досегашните членови на Законодавно-правната комисија избрани од редот на стручњаците во областа на правото:

Атанас Атанасовски,
Д-р Милан Нетков,
Д-р Димитар Поп-Георгиев,
Георги Тутунџиев.

2) За членови на Законодавно-правната комисија од редот на стручњаците во областа на правото се избираат:

Атанас Атанасовски, судија на Врховниот суд на Македонија,

Д-р Стефан Георгиевски, доцент на Правниот факултет во Скопје,

Д-р Владимир Митков, доцент на Правниот факултет во Скопје, и

Тодор Грујоски, судија на Вишиот стопански суд во Скопје.

3) Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

**СОБРАНИЕ НА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 06-80

13 јуни 1967 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

239.

Врз основа на член 24 став 2 од Законот за финансирање на образованието и воспитувањето („Службен весник на СРМ“ бр. 9/67), по предлог од Комисијата за прашања на изборите и именувањата,

Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 13 јуни 1967 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО ОСНОВАЧКОТО СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКАТА ЗАЕДНИЦА НА ОБРАЗОВАНИЕТО**

1) За претставници на Републиката во Основачкото собрание на Републиката заедница на образованието се именуваат:

Никола Бошале, општествено-политички работник;

Д-р Киро Пенушлиски, декан на Филозофскиот факултет во Скопје;

Трајко Георгиевски, доцент на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје;

Ангел Костадинов, управник на Работничкиот универзитет во Штип;

Киро Цимревски, пратеник на Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија;

Хамза Река, пратеник на Просветно-културниот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија;

Глигор Тренчевски, пратеник на Просветно-културниот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија;

Јордан Димевски, пратеник на Просветно-културниот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија;

Зора Катранциска, пратеник на Просветно-културниот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија; и

Трајко Мирчевски, општествено-политички работник.

2) Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

**СОБРАНИЕ НА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 01-89/67

13 јуни 1967 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

240.

Врз основа на член 139 точка 8 во врска со член 130 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, по предлог од Комисијата за прашања на изборите и именувањата и претходно мислење на Извршниот совет,

Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 13 јуни 1967 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА
ФУНКЦИЈАТА НА РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАР**

1) Се утврдува дека на Кочо Битољану му престанала функцијата републички секретар во Извршниот совет поради тоа што е избран за пратеник на Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

2) Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

**СОБРАНИЕ НА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 06-78/67

13 јуни 1967 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

241.

Врз основа на член 139 точка 10 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 17 став 4 од Законот за народната одбрана („Службен лист на СФРЈ“ бр. 32/65), по предлог од Комисијата за прашања на изборите и именувањата,

Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 13 јуни 1967 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА СОВЕТОТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА НА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1) Се разрешуваат од должноста досегашните членови на Советот за народна одбрана и тоа:

Томе Буклевски,
Кочо Битољану,
Васка Дуганова,
Радојица Ненезиќ,
Кемал Сејфула, и
Рудолф Хриберник.

2) За членови на Советот за народна одбрана се именуваат:

Златко Биљановски, потпретседател на Собранието на СР Македонија,

Иван Гиновски, републички секретар за внатрешни работи,

Крсте Марковски, претседател на Републичкиот собор на Собранието на СРМ,

Камуран Тахири, потпретседател на Извршниот совет на Собранието на СРМ,

Командантот на Скопската воена област, и
Командантот на Скопското воено подрачје.

3) Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Број 01-88/67

13 јуни 1967 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

242.

Врз основа на Уставниот амандман III, по предлог од Комисијата за прашања на изборите и именувањата и по претходно мислење на Извршниот совет,

Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 13 јуни 1967 година, донесе

О Д Л У К А ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИ ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ

1) Се разрешува од должноста Панта Илиев, досегашен републички јавен обвинител.

2) За републички јавен обвинител се именува Боро Доганиски, досегашен претседател на Вишиот стопански суд во Скопје.

3) Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Број 06-81/67

13 јуни 1967 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

243.

Врз основа на член 139 точка 8 и член 183 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, во врска со Амандманот II на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, по предлог од Комисијата за прашања на изборите и именувањата,

Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 13 јуни 1967 година, донесе

О Д Л У К А ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИ

1) Се разрешуваат од должноста:

Боро Миљовски, републички секретар за информации и

Фана Тозија, републички секретар во Извршниот совет.

2) Оваа одлука влегува во сила на 1 јули 1967 година.

СОБРАНИЕ НА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Број 06-77

13 јуни 1967 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

244.

Врз основа на член 139 точка 10 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 94 став 4 од Законот за народната одбрана („Службен лист на СФРЈ“ бр. 32/65), по предлог од Комисијата за прашања на изборите и именувањата,

Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 13 јуни 1967 година, донесе

О Д Л У К А ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ШТАБ ЗА ЦИВИЛНА ЗАШТИТА

1) Се разрешуваат од должноста:

Кемал Сејфула, досегашен командант на Републичкиот штаб;

Досегашните членови на Републичкиот штаб:
Златко Биљановски,
Кочо Битољану,
Мито Миџаков,
Ванчо Николовски и
Гога Николовски.

2) Во Републичкиот штаб за цивилна заштита се именуваат:

За командант Каумран Тахир, потпретседател на Извршниот совет на Собранието на СРМ;

За членови:

Никола Вакулевски, секретар на Извршниот совет,

Душко Шурбановски, претседател на Одборот за јавна и државна безбедност на Републичкиот штаб,

Васил Туцаров, потпретседател на Републичката конференција на ССРМ,

Феми Муча, потсекретар во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи,

Д-р Гуро Панов, помошник секретар во Републичкиот секретаријат за народно здравје и социјална политика,

Инж. Горѓи Влашки, помошник секретар во Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство,

Сандре Груевски, помошник секретар во Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија, и

Инж. Владо Косев, помошник секретар во Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија.

3) Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Број 01-87/67
13 јуни 1967 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

245.

Врз основа на член 129г од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, по предлог од Комисијата за прашања на изборите и именувањата,

Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 13 јуни 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 13 јуни 1967 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЗАЕДНИЧКАТА КОМИСИЈА НА РЕПУБЛИЧКИОТ И СТОПАНСКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИСПИТУВАЊЕ СОСТОЈБАТА И ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ЗАВОДИТЕ ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ И ЗАЕДНИЦИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗАПОСЛУВАЊЕТО

1) Во Заедничката комисија на Републичкиот и Стопанскиот собор за испитување состојбата и организацијата на заводите за запослување и заедниците за финансирање на запослувањето се избираат:

1. За претседател: Орде Ивановски, пратеник на Републичкиот собор на Собранието на СР Македонија;

2. ЗА ЧЛЕНОВИ:

- Михајло Керамитчиев и Миха Ризевски пратеници во Републичкиот собор на Собранието;
- Ристо Стаменов и Миха Теговски, пратеници во Стопанскиот собор на Собранието;
- Коце Ристевски и Евзи Целadini, пратеници на Социјално-здравствениот собор на Собранието;
- Бекир Жута, член на Извршниот совет;
- Вите Исијановски, републички секретар за труд;
- Влажо Камчевски, претставник на Републичкиот совет на Сојузот на синдикатите;
- Киро Миовски, претставник на ЦК на Сојузот на младината;
- Живко Трајковски, претставник на Стопанската комора на Македонија;
- Претставник на Републичката заедница за финансирање на запослувањето.

2) Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Број 01-91/67
13 јуни 1967 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

246.

Врз основа на член 134 и член 136 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија,

Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на својата седница одржана на 13 јуни 1967 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ ГЛАСАЊЕТО ВО ИЗБИРАЧКИТЕ МЕСТА БР. 13 С. КОНСКО И БР. 17 С. ТРПЕЈЦА ВО ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА ОХРИД I

1. Поради неправилности при спроведувањето на изборите се поништува гласањето во избирачките места бр. 13 с. Конско и бр. 17 с. Трпејца во изборната единица Охрид I.

2. Во избирачките места од претходната точка ќе се изврши повторно гласање.

3. Оваа одлука влегува во сила со донесувањето.

СОБРАНИЕ НА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Број 08-1215

14 јуни 1967 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

247.

Врз основа на член 22 точка 4 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија,

Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 13 јуни 1967 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ПРАТЕНИЧКИОТ МАНДАТ

1) На пратеникот Драган Лазаревски, избран за пратеник во Изборната единица Винаца, му престанува пратеничкиот мандат пред истекот на времето за кое е избран со уважување на неговата оставка.

2) Оваа одлука влегува во сила со нејзиното донесување.

СОБРАНИЕ НА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Број 01-70/67
13 јуни 1967 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

248.

Врз основа на член 78 став 2 од Законот за самоуправавање и работни односи во органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 28/65), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ПОЧЕТОКОТ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ ВО РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА

I. Работното време во републичките органи на управата почнува од 7 часот.

II. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за одредување почетокот на работното време во републичките органи на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 14/66).

III. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1032/2

23. VI. 1967 година

Скопје

Претседател,

Никола Минчев, с. р.

249.

Врз основа на член 18 став 1 од Законот за организацијата и работата на Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 17/67), Извршниот совет, донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРИТЕ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

I. Во одборите на Извршниот совет се именуваат:

1) Во Одборот за стопанство:

а) за претседател:

Д-р Ксенте Богоев, потпретседател на Извршниот совет;

б) за членови:

1. Ане Арсов, член на Извршниот совет,
2. Бекир Жута, член на Извршниот совет,
3. Младен Павловски, член на Извршниот совет,
4. Душко Поповски, член на Извршниот совет,
5. Стјан Косев, член на Извршниот совет,
6. Д-р Никола Узунов, член на Извршниот совет.

2) Во Одборот за внатрешна политика и комунален систем:

а) за претседател:

Камуран Тахир, потпретседател на Извршниот совет;

б) за членови:

1. Ане Арсов, член на Извршниот совет,
2. Стојан Косев, член на Извршниот совет.

3) Во Одборот за образование, наука и култура:

а) за претседател

Д-р Иван Катарциев, член на Извршниот совет;

б) за членови:

1. Славка Георгиева — Андреевиќ, член на Извршниот совет.

2. Душко Поповски, член на Извршниот совет,

3. Д-р Никола Узунов, член на Извршниот совет.

4) Во Одборот за здравство и социјална политика:

а) за претседател:

Младен Павловски, член на Извршниот совет;

б) за членови:

1. Славка Георгиева — Андреевиќ, член на Извршниот совет,

2. Бекир Жута, член на Извршниот совет,

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, кога престанува да важи Одлуката за именување на претседатели и членови на одборите на Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 27/63). Одлуката за разрешување и именување претседатели и членови на одборите на Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 3/64). Одлуката за именување член на Одборот за организационо-политички прашања на Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 10/64), и Одлуката за разрешување и именување членови на одборите на Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 27/64), а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1231/1

13 јуни 1967 година

Скопје

Претседател

на Извршниот совет,

Никола Минчев, с. р.

250.

Врз основа на член 19 од Законот за организацијата и работењето на Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65), Извршниот совет донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА ПОСТОЈАНИТЕ КОМИСИИ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

I. Во постојаните комисиии на Извршниот совет се именуваат:

1. Во Административната комисија:

а) за претседател:

Ане Арсов, член на Извршниот совет;

б) за членови:

1. Бекир Жута, член на Извршниот совет,

2. Младен Павловски, член на Извршниот совет.

2. Во Комисијата за помилување:

а) за претседател:

Душко Поповски, член на Извршниот совет;

б) за членови:

1. Бекир Жута, член на Извршниот совет,

2. Таип Таипи, републички секретар за правосудство.
3. Во Комисијата за кадровски прашања:
- а) за претседател:
Камуран Тахир, потпретседател на Извршниот совет;
- б) за членови:
1. Ане Арсов, член на Извршниот совет.
 2. Д-р Иван Катарџиев, член на Извршниот совет,
 3. Младен Павловски, член на Извршниот совет, и
 4. Никола Бакулевски, секретар на Извршниот совет.
4. Во Комисијата за одликувања:
- а) за претседател:
Камуран Тахир, потпретседател на Извршниот совет;
- б) за членови:
1. Никола Бакулевски, секретар на Извршниот совет,
 2. Началникот на Управата за персонални прашања.

II. Со влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Одлуката за именување претседатели и членови на постојаните комисии на Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 26/65).

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1232/1

13 јуни 1967 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Никола Минчев, с. р.

251.

Врз основа на член 28 став 2 од Законот за формирањето и општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 12/67 и 23/67), во врска со член 51 т. 50 од Статутот на Стопанската комора на Македонија, Управниот одбор на Комората, на седница одржана на 27 јуни 1967 година, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ПОСТАПКАТА ЗА СКЛУЧУВАЊЕ СПОГОДБА ВО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

I. УВОДНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се определува постапката за склучување спогодба во Стопанската комора на Македонија (во натамошниот текст: Комора) за промена или усогласување на затечените цени на оние производи и услуги за кои со Законот за формирањето и општествената контрола на цените се предвидува дека мерките на непосредна општествена контрола ги презема Републиката или општината.

Член 2

Во Комората се склучуваат спогодби за промена или усогласување на затечените цени на следните услуги за подрачјето на СР Македонија:

1. услуги во друмскиот и езерскиот сообраќај;
2. услуги за користење на радио-дифузните емисии;

3. услуги предвидени со 36-тиот член од Законот за формирање и општествена контрола на цените, чии цени врз основа на сојузните прописи остануваат и натаму под непосредна општествена контрола на републичкиот орган на управата надлежен за цени; и

4. услуги за кои, тоа е определено со закон.

Член 3

Во Комората се склучуваат спогодби за промена или усогласување на затечените цени на производите и услугите, за подрачјето на поедини општини од СР Македонија, и тоа:

1. на основните прехранбени производи во прометот на мало;
2. занаетчиските услуги;
3. услугите на градскиот сообраќај;
4. комуналните услуги;
5. станарините и закупнините;
6. услугите на домаќинствата;
7. останатите услуги што не се ставени во надлежност на Федерацијата или Републиката; и

8. на производите и услугите предвидени со членот 36 од Законот за формирање и општествена контрола на цените, чии цени, врз основа на сојузните прописи, остануваат и натаму под непосредна општествена контрола на општинскиот орган на управата надлежна за цени.

II. ПОСТАПКА ЗА СКЛУЧУВАЊЕ СПОГОДБА ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРОИЗВОДИ

Член 4

Иницијатива за поведување постапка за склучување спогодба за промена и усогласување на затечените цени на производи и услуги, што се под непосредна општествена контрола, можат да дадат:

1. заинтересирана работна организација;
2. деловно здружение, односно заедница на работни организации;
3. совети, односно групации на Комората.

Член 5

Предлогот за спогодба за промена на затечените цени се поднесува на соодветниот совет на Комората или групацијата на Советот.

Кон предлогот за склучување спогодба се прилегаат образложение и документација со оценка на ефектите од предложената промена на затечените цени.

Член 6

Во спогодбата за промена или усогласување на затечените цени учествуваат работните организации што вршат услуги или ставаат во промет производи, чии цени се задржани на затеченото ниво меѓусебно или заедно со работните организации — корисници на тие услуги, или купувачи на тие производи и со заинтересираните организации.

Спогодувањето може да се врши и кога во него учествуваат само претставници на сродни работни организации што вршат услуги или ставаат во промет производи чии цени се предмет на спогодувањето.

Член 7

Предлогот за промена и усогласување на затечените цени се доставува до Комората, заедно со предвидената документација, во потребен број примероци.

По приемот на предлогот, во работната единица на администрацијата на Комората што го опслужува соодветниот совет или групација, ќе биде разгледан предлогот и најнапред ќе се утврди дали е предлогот потполн, јасен и дали е снабден со потребната документација.

Доколку предлогот има недостатоци во смисла на преходниот став, во таков случај од предлагачот се бара веднаш писмено да го дополни предлогот, односно дополнително да ја достави потребната документација.

Член 8

Потполниот и комплетиран предлог со потребната документација се доставува од работната единица на администрацијата на Комората, што го опслужува соодветниот совет или групација, до сите заинтересирани работни организации во срок од 8 дена од приемот, со покана за состанок.

Во поканата се назначува местото, датумот и часот на одржувањето на состанокот, како и предметот на разгледување.

Кон поканата за состанок се приложува преписот од предлогот, со потребната документација што кон предлогот ја доставил предлагачот, како и список на работните организации на кои им е доставен предлогот.

Истовремено во поканата за состанок се повикува работната организација да донесе на состанокот евентуално и друга документација со која располага, за која смета дека ќе придонесе за поуспешна реализација на спогодбата.

Член 9

Во постапката за спогодба заинтересираните работни организации ги застапуваат нивните овластени претставници, кои од име на своите организации полноважно ја потпишуваат спогодбата за промена и усогласување на затечените цени.

Претставниците на работните организации се должни при доаѓање на состанок да предадат овластување од надлежниот орган на управувањето на својата работна организација од кое што ќе се гледа дека се овластени да расправаат за предлогот и да ја потпишат спогодбата за промена на затечените цени.

Член 10

Пред започнувањето на состанокот претседателот на соодветниот совет или групацијата, односно секретарот на советот доколку не е формирана групација, утврдува дали на состанокот присуствуваат претставници на работните организации, чие производство односно потрошувачка претставува најмалку две третини од вкупното производство — потрошувачката на производите и услугите на кои се однесува спогодбата.

Ако се утврди дека на состанокот не присуствува потребен број претставници, во таков случај состанокот се одлага за еден час.

Доколку и по истек на еден час на состанокот не присуствува потребен број претставници на работните организации, состанокот се одлага за 8 дена. Ако и на повторно свиканиот состанок не присуствува потребен број претставници на работните организации, во таков случај ќе се смета дека е предлогот одбиен, што се утврдува во записникот од состанокот.

Член 11

Кога ќе се утврди дека на состанокот присуствува потребен број овластени претставници на заинтересирани работни организации, претседателот на советот — групацијата го отвора состанокот и раководи со работата.

Во случај порано да не е формирана групација при Комората, од заинтересираните работни организации, со состанокот раководи еден од претставниците на работните организации, кого ќе го изберат присутните претставници.

Пред претресот по предлогот, претставникот на подносителот на предлогот има право и усмено да го образложи предлогот.

Член 12

Спогодбата за промена и усогласување на затечените цени се склучува во писмена форма и ги содржи, по правило, следните елементи:

1. име и вид на производот — услугата;
2. причини што ја условуваат промената и усогласувањето на затечените цени;
3. податоци во смисла на членот 29 од Законот за формирањето и општествена контрола на цените, како и документација што ја определува надлежниот орган на управата за цени.

Член 13

За целиот тек на состанокот се води записник.

Во записникот се внесува: местото и времето на одржувањето на состанокот, имињата на присутните претставници, со наведување која организација ја претставуваат, дневниот ред, мислењата на претставниците на работните организации за предлогот за склучување на спогодбата, утврдениот текст на спогодбата со наведување работните организации, чии претставници се согласиле со спогодбата.

За водење на записникот се грижи секретарот на соодветниот совет.

Член 14

Секоја работна организација ги сноси патните и други трошоци на своите претставници уплатени на состанокот на советот — групацијата заради склучување спогодба за промена на затечените цени.

Трошоците од умножувањето на документацијата, што се приложува кон поканата за состанок, ги сноси предлагачот за склучување на спогодбата.

Член 15

Спогодбата за промена и усогласување на затечените цени, со која се согласиле претставниците на работните организации, чие производство — потрошувачка претставува најмалку две третини од вкупното производство — потрошувачка на произво-

дите и услугите на кои се однесува спогодбата, се доставува во рок од 8 дена на органот на управата надлежен за цени.

Член 16

Доколку органот на управата надлежен за цени се согласи со спогодбата на работните организации за промена и усогласување на затечените цени, во таков случај Стопанската комора на Македонија ја објавува спогодбата во „Стопански весник“.

Спогодбата може да се објави и во друг весник доколку работните организации — потписнички на спогодбата го бараат тоа и доколку изразат готовност да ги снесат трошоците за таквото објавување на спогодбата.

Доколку орган на управата надлежен за цени не се согласи со спогодбата за промена на затечените цени, во таков случај Комората, во рок од 8 дена од приемот на таквата одлука, ќе ги известат сите заинтересирани работни организации — учеснички за спогодбата.

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 17

Одредбите од овој правилник што се однесуваат на работните организации се применуваат и на другите учесници во прометот на стока и вршењето на услуги.

Член 18

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на СРМ“.

Број 01-3527/1

27 јуни 1967 година

Скопје

Претседател
на Стопанската комора
на Македонија,
Д-р Асен Симитчиев, с. р.

252.

ИЗВЕШТАЈ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ДО
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
— РЕПУБЛИЧКИ СОВОР —

С К О П Ј Е

Републичката изборна комисија за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, согласно член 141, а во врска со член 132 став 1 и член 134 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, како и на основа примените изборни акти од Општинската изборна комисија Охрид од повторното гласање во избирачките места број 17 и 13 во изборната единица Охрид I, на Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија му го поднесува следниов

ИЗВЕШТАЈ

1. На 25 јуни 1967 година се одржа повторното гласање од страна на избирачите во изборната единица ОХРИД I и тоа на избирачките места број 17 и 13.

2. На повторното гласање за пратеник на Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, одржано на 25 јуни 1967 година во горните избирачки места од изборната единица ОХРИД I, избирачите гласаа за кандидатите Вани Василески и Сотир Пирузе, за кои гласаа и на 23 април 1967 година.

3. Повторното гласање се изврши во склад со одредбите од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

4. Општинската изборна комисија за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија го утврди резултатот од повторното гласање во избирачките места број 17 и 13 и врз основа на овие резултати и резултатите од гласањето во другите избирачки места во изборната единица ОХРИД I од 23 април 1967 година, за избран го прогласи кандидатот Сотир Пирузе, од Охрид.

Резултатот е следен:

Во изборната единица ОХРИД I од запишаните 7.382 избирачи гласале 5.567 од кои: за кандидатот Вани Василески 2.660, а за кандидатот Сотир Пирузе 2.758. Неважни гласачки ливчиња има 149.

Според тоа, за пратеник на Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, во изборната единица ОХРИД I, избран е за пратеник СОТИР ПИРУЗЕ, од Охрид што добил најголем број гласови.

Број 564

28 јуни 1967 година

Скопје

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Секретар, Претседател,
Никола Алексовски, с. р. Киро Никовски, с. р.

253.

Врз основа на член 102 став 1 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со повторните избори во изборната единица Струмица IV, распишани со решение бр. 175 од 8 јуни 1967 година на Општинската изборна комисија за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — Струмица, Републичката изборна комисија за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија

О Б Ј А В У В А

дека на 5 јули 1967 година во Собранието на општината Струмица, за изборот што ќе се одржи на 23 јули 1967 година избран е кандидатот за пратеник на Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија МИТКО СТОИЛОВ, во изборната единица СТРУМИЦА IV.

Бр. 573

6 јули 1967 година

Скопје

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Секретар, Претседател,
Никола Алексовски, с. р. Киро Никовски, с. р.

254.

Општинската изборна комисија за избор на пратеници во Собранието на Социјалистичка Република Македонија во Битола, врз основа на чл. 136 ст. 1 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 8/65 и 4/67, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ПОВТОРНИ ИЗБОРИ ЗА ПРАТЕНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се распишуваат повторни избори за избор на пратеник на Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија во Изборната единица Битола IV.

2. Изборот во Општинското собрание ќе се одржи на 11 јули 1967 година.

3. Изборот од страна на избирачите ќе се одржи на 23 јули 1967 година.

Во Битола, 26 јуни 1967 година, бр. 211.

Секретар, Претседател,
Јанко Ѓорѓиевски, с. р. **Томе Ивановски**, с. р.
 Член,
Благој Лазаревски, с. р.

Огласен дел

СЛУЖБЕНА ОБЈАВА

Со решение на Советот за производство на Собранието на општината Кисела Вода — Скопје бр. 04-12302/66 од 25. V. 1967 година, изречена е управна мерка — забрана на понатамошната работа на Деловното здружение „Конзерваекспорт“ од Скопје, поради неисполнување на пропишаните услови за вршење на стопанска дејност, определена со Законот за здружувањето и деловната соработка во стопанството и други прописи. (955)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

При Окружниот суд во Скопје тужителот Лазар Димовски од Скопје, ул. „Васил Главинов“ број 18, поднесе тужба за развод на бракот против тужената Василики Дамовска, родена Карајани, сега во неизвесност.

Се повикува тужената Василики Дамовска, родена Карајани во срок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да ја соопшти на судот својата точна адреса или да се јави лично во судот.

Во противен случај ќе ѝ се одреди старател за посебен случај кој ќе ја застапува во оваа парница.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 889/67. (57)

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Дораковска Петра од село Брајчино, поднесе до овој суд тужба за развод на бракот против Намумовски Ристе, во неизвесност и со непозната пребивалиште. Бидејќи тужениот Ристо е во неизвес-

ност, се поканува во срок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави или да одреди свој застапник. Во противен случај ќе му биде одреден застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 146/67. (54)

Коле Георгиев Божиновски од Битола, ул. „Стерјовски Ѓорѓи“ бр. 27, поднесе до овој суд тужба за утврдување постоење на брак, против Марија Колева Божиновска од село Долно Котори, Грција, а сега во неизвесност и со непозната адреса. Се поканува тужената во срок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави или да одреди свој застапник. Во противно ќе ѝ биде одреден застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 136/67. (55)

Аврамовски Софрев Пецо од Прилеп, ул. „Моша Пијаде“ бр. 16, поднесе тужба во овој суд за развод на бракот против Стојанова Мица, од село Бистрица, сега во Цариград, Турција, со непозната адреса. Се поканува во срок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, да се јави или да одреди свој застапник. Во противно ќе ѝ се одреди застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 282/67. (56)

ОПШТИНСКИ СУД ВО КИЧЕВО

При овој суд се води постапка за амортизација на загубеното свидетелство за завршено четиригодишно основно училиште во учебната 1947/48 година на име Динка Велкова Стефановска од село Мало Црско, издадено од Основното училиште во с. М. Црско.

Се повикува секој кај кого е свидетелството да го достави во овој суд во срок од 2 месеци. Во противно свидетелството ќе се огласи за поништено.

Од Општинскиот суд во Кичево, Р. бр. 233/66 од 16. VI. 1967 година. (58)

ЛИКВИДАЦИЈА

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите под рег. број 506, страна 63, книга III е запишано следното: Центарот за предвојничко воено воспитување — Ѓорче Петров со решение на Собранието на општината Идидија — Скопје бр. 04-11096 од 20. VI. 1966 година е ставен под редовна ликвидација.

Со решение на Собранието на општината Идидија — Скопје бр. 7810 од 25. IV. 1967 година е разрешен од должност Стојановски Саздов Александар и му престанува правото за потпишување.

За ликвидатор на Центарот е назначен Јосковски Ристо. Тој Центарот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 30. V. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 52/67 од 16. VI. 1967 година. (963)

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1039, страна 127, книга V, е запишано следното: Претпријатие за транспортни услуги со утовар — растовар на стоки „26 јули“ — Скопје, ул. „745“ (Пржино). Предмет на работењето на претпријатието е: вршење транспортни услуги со товарење — растоварање на стоки.

Претпријатието е основано од основачите на основачкото собрание, одржано на ден 20. II. 1967 година, и тоа: Рабовиќ Драгомир, Симоновска Оливера, Репиновиќ Јелица, Васиљевиќ Борка, Арсова Цветанка, Бабовиќ Радомир, Туниќ Емро, Јоевска Драгица, Митрова Стојна, Златко Јосип и Чолаковиќ Казим.

Претпријатието ќе го потпишува задолжува и раздолжува Рабовиќ Драгомир, в. д. директор.

Претпријатието за транспортни услуги со утовар — растовар на стоки „26 јули“ — Скопје е конституирано на ден 4. III. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 312/67 од 11. IV. 1967 година. (627)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1059, страна 277, книга V, е запишана под фирма: Електро-монтерско-инсталатерска задруга „Кабел“ — Горче Петров II, ул. „171“ бр. 10. Предмет на работењето на задругата е: електро-инсталатерска дејност.

Задругата е основана од основачите на основачкото собрание, одржано на ден 16. IV. 1967 година, и тоа: Левков Никола, Митров Димитар, Душко Радевски, Трајчо Маневски, Нирашниченко Евгенија, Адеми Сулејман, Лакај Агуш, Бошков Часлав, Чадиќовски Илија, Шерифовски Бајрам, Кузмановски Блаже, Иванов Ц. Борис, Пандурска Марија и Миниќ В. Душан.

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, Левковски Никола, в. д. директор.

Членови на привремениот управен одбор се: Иванов Борис, претседател, и Пандурска Марија, член.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 388/67 од 12. V. 1967.

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 1084, страна 431, книга V, е запишано под фирма: „Агроцентар“ — претпријатие за промет и услуги во прометот Скопје, улица „Радњанска“ (Административни згради). Предмет на работењето на претпријатието е: промет и услуги во прометот на мало и големо со сите видови земјоделски и индустриско-прехранбени производи, добиток, добиточни производи и добиточна храна и семенска стока, сите видови житарици и млински преработки, репродукциони материјали, машини и превозни средства, делови и опрема амбалажа, градежен, огревен и погонски материјал, стари основни средства и други отпадоци од материјали. Дејноста ќе ја врши во свое име и за секоја сметка и во името и за сметка на другите организации и индивидуални производители.

Претпријатието е основано од „Агроцентар“ — центар за унапредување на земјоделството, услуги, снабдување, планирање и промет во земјоделството — Скопје, со одлука број 2228 од 15. VI. 1967 година.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Ристо Куртевски, в.д. директор, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 626/67 од 29. VI. 1967 година. (1153)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 1084, страна 431, книга V е запишано следното: „Агроцентар“ — претпријатие за промет и услуги во прометот во Скопје е конституирано на ден 15. VI. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 627/67 од 29. VI. 1967 година. (1154)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 562, страна 827, книга IV е запишано следното: Дејноста на Работната организација „Жито Македонија“ — прехранбен комбинат — Скопје во иднина се проширува и со: откуп и продажба на маслодајни семиња (сончогледово семе, памуково семе, маслодајна репка, ленено семе, кикирики, афионско семе, соја, семки од тикви), како и откуп и продажба на шеќерна репка, согласно со одлуката на работничкиот совет број 38 од 10. I. 1967 година и елаборатот за економска оправданост.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 653/66 од 13. I. 1967 година. (241)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 353, страна 935, книга I е запишано следното: На досегашниот потписник-раководител на Продавницата во Горче Петров на „Борово“ југословенски комбинат за гуми и обувки — Борово, Стојанов Киро, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност. За раководител на продавницата е назначен Пецев Александар, кој ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 16. I. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 40/67 од 21. I. 1967 година. (249)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 7, страна 47, книга I е запишано следното: Дејноста на Земјоделското стопанство „Крушино“ — Кичево го илнина се проширува и со: слободен откуп и продажба на земјоделски производи на индивидуални земјоделски производители и слободна продажба на репроматеријали и средства за заштита на растенијата потребни за земјоделското производство на индивидуални земјоделски производители, согласно со одлуката на работничкиот совет број 01-3617 од 20. XII. 1966 година и елаборатот за економска оправданост.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 855/66 од 23. I. 1967 година. (250)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Сметка бр. 1043 за исплатен тутун бл. 41 по договор бр. 1007 во вредност од 278.470 стари динари на име Абиба Р. Бакијова, Скопје. (3200)

Сметка бр. 1052 за исплатен тутун бл. 41 по договор бр. 1007 во вредност од 245.180 стари динари на име Абиба Р. Бакијова, Скопје. (3201)

Сметка бр. 1279 за исплатен тутун бл. 21 во вредност од 86.400 стари динари на име Абиба Р. Бакијова, Скопје. (3202)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Училиштето „Јоаким Крчоски“ — Кр. Паланка на име Крсто Додевски, Крива Паланка, ул. „М. Тито“ бр. 170. (3434)

Здравствена легитимација бр. 130928 издадена од ЗСО — Ново Место — Словенија на име Јордан Мицев, ул. „Рузвелтова“ бр. 63. (3694)

Возна легитимација за намалено патување, издадена од Сојузот на слепите на Југославија на име Марика Апостолова, ул. „22 октомври“ бр. 2, Радовиш. (3782)

Девизниот извод бр. 6 од 18. IV. 1967 година на сметка 3/10101/32000-10-5095, издаден од Југословенската банка за надворешна трговија — Скопје на „Семе Вардар“ Експорт — импортер — Скопје. (3783)

Свидетелство за завршено VIII одделение за
возрасни во Прилеп на име Цветко Симоновски,
ул. „Прилепска“ бр. 70, Прилеп. (1041)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО
— Ресен на име Круме Илиевски, с. Д. В. Црква,
Ресен. (1043)

Здравствена легитимација бр. 32884 на име Ружа
Алулоска, с. Вевчани, Струга. (1044)

Здравствена легитимација на име Јорданка Ла-
зова Најдова, Кавадарци. (1045)

Ученичка книшка од VI одделение, издадена
од Училиштето „Страшо Пинџур“ — Кавадарци на
име Јован Јованов, ул. „Бошовец“ бр. 5, Кавадарци.
Здравствена легитимација на име Ремзи Ц. Бај-
рами, ул. „Горна Чаршија“ бр. 73, Тетово. (1047)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 9601
на име Асани Миреме, с. Пирок, Тетово. (1048)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Берово на име Кирил Милан Чучурски, ул. „М.
Пијаде“ бр. 22, Берово. (1049)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО
— Филијала — Делчево на име Богдан Ампов Ди-
митров, Делчево. (1050)

Здравствена легитимација бр. 2858, на име Ружа
Бреслиева, ул. „Гоце Делчев“ бр. 105, Радовиш

Здравствена легитимација на име Аземи Нејази
Нухи, с. Орашје, Тетово. (1052)

Здравствена легитимација бр. 369023, издадена
од ЗСО — Скопје на име Хибе Лусјани, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Кичево на име Сиљан Гавриловски, Скопје. (1054)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Лилјана Митевска, Скопје. (1055)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Снежана Ангеловска, Скопје (1056)

Здравствена легитимација бр. 709, издадена од
ЗСО — Скопје на име Душко Т. Јовановски, Скоп-
је. (1057)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Ариф Илјазов, Скопје. (1058)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Гулсима Етем, Скопје. (1059)

Здравствена легитимација бр. 240605, издадена
од ЗСО — Скопје на име Амиде Вајрамова, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Руфат Алијов, Скопје. (1061)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Олимпиа Давидова, Скопје. (1062)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Вајрам Калиси, Скопје. (1063)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Рамадан Синани, Скопје. (1064)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Неџиба Шерифова, Скопје. (1065)

Здравствена легитимација бр. 204522, издадена
од ЗСО — Скопје на име Вукосава Панчиќ, Скопје.
(1066)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Назмија Пампурова, Скопје. (1067)

Работна книшка бр. 36, издадена од Витина на
име Марјан Г. Ристичќ, Скопје. (1068)

Вариран чек бр. 399263 во износ од Н. дин. 200
на Претпр. за пластични и галантериски производи
„Колектив“ — Скопје. (1069)

Здравствена легитимација бр. 403223, издадена
од ЗСО — Скопје на име Штерјо Михајлов, Скопје.
(1070)

Работна книшка бр. 2826453, издадена од Биро-
то за посредување на трудот, Скопје на име Казим
Ц. Ајдаровски, Скопје. (1071)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Јулка Илиевска, Скопје. (1072)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО —
Скопје на име Спасе и Звезда Мицевски, Скопје.
(1073)

Свидетелство за V клас гимназија, издадено од
Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име
Цветанка Трајковска, ул. „Среќко Пужељка“ бр. 1
— Куманово. (3686)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Мирвет Пиерку, Скопје. (1074)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Јулијана Симоновска, Скопје.
(1075)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Охрид на име Магдалена Групче, Скопје. (1076)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Слободанка Јованова, Скопје. (1077)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО —
Скопје на име Гордана и Верица Анисимови, Скопје.
(1078)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Ујкан Х. Кадриќ, Скопје. (1079)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Вора Манасијевиќ, Скопје. (1080)

Здравствена легитимација бр. 8093, издадена од
ЗСО — Скопје на име Ленче Мицевска, Скопје.
(1081)

Земјоделска здравствена легитимација издадена
од ЗСО — Скопје на име Назлије Сулејмани,
Скопје. (1082)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Фран Мердита, Скопје. (1083)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Стана Кенер, Скопје. (1084)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Јаша Арифова, Скопје. (1085)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Мирослава Николова, Скопје. (1086)

Здравствена легитимација бр. 4455, издадена од
ЗСО — Скопје на име Душко Г. Ковачев, Скопје.
(1087)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Нада Д. Ковачева, Скопје. (1088)

Здравствена легитимација бр. 121522, издадена
од ЗСО — Скопје на име Медит Каилов, Скопје.
(1089)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Петруш Галчевски, Скопје. (1090)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Душко Стефановски, Скопје. (1091)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Зорица А. Стојанова, Скопје. (1092)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Димитар Христовски, Скопје. (1093)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Горѓи Илиевски, Скопје. (1094)

Здравствена легитимација бр. 20148, издадена
од КЗСО — Гостивар на име Сулејман Сулејмани,
с. Равен, Гостивар. (1095)

Здравствена легитимација бр. 168044, издадена
од КЗСО — Гостивар на име Трајан Видески, с.
Чајле, Гостивар. (1096)

Ученичка книшка за VIII одделение на име Пе-
ро Димитров, Делчево. (1097)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Битола на име Јуба Митанова, ул. „Горѓи Сугаре“
бр. 106, Битола. (1098)

Земјоделска здравствена легитимација издадена
од ЗСО — Битола на име Мирко Деспотовски,
с. Долно Српци, Битола. (1099)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Битола на име Димче В. Михајловски, ул. „Горѓи
Наумов“ Бр. 25, Битола. (1100)

Здравствена легитимација на име Гафур Име-
роски, с. Папраник, Дебар. (1101)

Здравствена легитимација на име Сиска Панова
Маркова, с. Ваташа, Кавадарци. (1103)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 9494
на име Назмије Мустафи, с. Милетино, Тетово.
(1104)

Здравствена легитимација бр. 6236, издадена од
КЗСО — Штип на име Лиљана Стојан Наумова,
ул. „Борис Донев“ бр. 6, Штип. (1105)

Ученичка книшка за завршено VIII одделение,
издадено од Училиштето „Добре Јованоски“ на име
Елица Петкоска, ул. „Васил Главинов“, бр. 29, При-
леп. (1106)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Александар Ристески, с. Царевич, Прилеп. (1107)

Здравствена легитимација бр. 24472 на име Агим Феати Села, с. Ливада, Струга. (1108)

Здравствена легитимација бр. 10238 на име Рухи Расим Дика, с. Ливада, Струга. (1109)

Свидетелство за завршено VI одделение, издадено од Основното училиште „Кирил Пејчиновиќ“ с. Теарце на име Абдулбаки Фуат Халим, с. Теарце, Тетово. (1110)

Здравствена легитимација бр. 4624, издадена од ЗСО — Гостивар на име Јонус В. Ибраими, с. Палатица, Тетово. (1111)

Здравствена легитимација бр. 1027, издадена од КЗСО — Филијала — Делчево на име Мирјана Георгиева, с. Очипале, Делчево. (1112)

Здравствена легитимација бр. 46123 на име Руктан Османова, ул. „Димо Хаџи Димов“ бр. 19, Штип. (1113)

Земјоделска здравствена легитимација на име Љубица Николова, с. Речани, Кочани. (1114)

Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Основното училиште „Кирил и Методи“ — с. Кошино на име Бранко Цветковски, С. Кошино, Прилеп. (1115)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Милојка Стојческа, с. Канатларци, Прилеп. (1116)

Здравствена легитимација бр. 7205, издадена од КЗСО — Кратово на име Трајка Совка Арсовска, с. Шоп Рудари, Кратово. (1117)

Здравствена легитимација бр. 26699, издадена од ЗСО — Кратово на име Соња Симионова Ташевска, ул. „Планинска“ бр. 2, Кратово. (1118)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Ресен на име Даница Стојковска, ул. „Кочо Рацин“ бр. 30, Ресен. (1119)

Здравствена легитимација бр. 8388, издадена од ЗСО — Струмица на име Екрем Решидовски, с. Теарце, Тетово. (1120)

Здравствена легитимација бр. 11087, на име Алтана Златанова Николова, с. Калиманци, Кочани. (1121)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Оливера Бакулева, ул. „Томаки Лимитровски“ бр. 29, Битола. (1122)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Цветанка Стојчевска, с. Оптичари, Битола. (1123)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Дончо Велјановски, ул. „Илинден“ бр. 2, Битола. (1124)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „Мирче Ацев“ — с. Локвица на име Аце Стојов Ангелоски, с. Манастирец, Македонски Брод. (1125)

Земјоделска здравствена легитимација на име Риска Миланова Ристова, с. Дабниште, Кавадарци. (1126)

Здравствена легитимација на име Ангел Чочков, ул. „Тоде Мајсторов“ бр. 10, Кавадарци. (1127)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 5862, на име Исак Р. Адеми, с. Д. Палчиште, Тетово. (1128)

Здравствена легитимација бр. 69338 на име Живко Ристовски, с. Лешок, Тетово. (1129)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Гостивар на име Зура Хасани, с. Градец, Гостивар. (1130)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Драчево на име Благој Дамјанов, Делчево. (1131)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Васил Боглев, Скопје. (1132)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сулејман Реџепов, Скопје. (1133)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Страшил Димитровски, Скопје. (1134)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Фатиме Јусуф, Скопје. (1135)

Ученичка књишка за II одделение, издадена од Осмолетката „Ј. В. Тито“ Скопје на име Емона Ристевска, Скопје. (1136)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Београд на име Томислав Живковиќ, Скопје. (1137)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Иван Атанасов, Скопје. (1138)

Здравствена легитимација бр. 2136, издадена од ЗСО — Скопје на име Дидаре Циноли, Скопје. (1139)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Горѓе Горѓевиќ, Скопје. (1140)

Здравствена легитимација бр. 389204, издадена од ЗСО — Скопје на име Јовица Д. Илиевски, Скопје. (1141)

КОНКУРСИ

Советот на Педагошката академија — Битола

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. За еден професор или наставник по руски јазик;

2. За еден професор или наставник по неорганиска хемија (реизбор).

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите од член 134 од Законот за високото школство во Социјалистичка Република Македонија.

Поставувањето по конкурсот ќе биде од 1. X. 1967 година.

Пријавите по конкурсот со списокот на објавените трудови и трудовите, како и потребните документи за засновање на работен однос за работното место пот точка 1 и 2 да се достават до Секретаријатот на Академијата.

Конкурсот трае 30 дена, сметајќи од денот на објавувањето.

Од Советот на
Педагошката академија
Битола

Советот на работната единица на Здравствената
станција Драчево

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место

— Еден лекар за работа во Хигиено-епидемиолошката служба.

УСЛОВИ:

Завршен медицински факултет, обавен лекарски стаж и работно искуство до една година.

Предност имаат кандидатите кои до сега работеле во хигиено-епидемиолошката служба.

Настап на работа по истечувањето на конкурсот.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Молбите таксирани со 0,50 нд. таксена марка, заедно со останатите документи, се доставуваат до Здравствената станица Драчево.

Од Советот на работната единица

